

## Упатство за пополнување на образец за мислење за потреба од туѓа нега и помош и Бартелов индекс

Согласно измените дефинирани од страна на МЗ за начинот на издавање на упат за Конзилијарно мислење и пополнување на формуларот за мислење за потреба од помош и нега од друго лице, имплементирани се промени и во Prima MEDICA. Измените се имплементирани во неколку делови од софтверот, кои во продолжение се објаснети подетално.

### Мислење и Бартелов индекс

Досега овој образец заедно со образецот за бартелов индекс се печатеа како предефинирани обрасци со пополнети генералии за пациентот. Со воведената измена, можно е овие обрасци целосно да се пополнат во електронска форма, податоците да останат зачувани во софтверот, а дополнително податоците од бартеловиот индекс да се искористат при креирање на упат за конзилијарно мислење за потреба од туѓа нега.

За да можеме да го пополниме формуларот за мислење за потреба од помош и нега од друга лице, ја отвораме главната форма за преглед. Во полето картон број го внесуваме бројот на картонот на пациентот за кој што сакаме да го пополниме формуларот и кликуваме на Ентер. Во горниот дел од прозорецот ни се прикажуваат основните податоци за пациентот. Од левата страна во **Извештаи** избираме **Мислење за потреба од туѓа нега** и ни се прикажува формата за пополнување на формуларот (*слика: 1 на другата страна*).

Слика 1: Мислење и Бартелов индекс

Во горниот дел од формата прикажани се името и презимето на пациентот. Со кликување на **F5** креираме нов запис. Ги пополнуваме податоците за Мислење и Бартелов индекс и кликуваме на **Запиши**. Внесените податоци можат да се променат со кликување на **F6** или да се избришат со кликување на **F8**. Мислењето може да се испечати со кликување на копчето **Печати**.

## Упат за конзилијарно мислење

Измени има и при издавањето на упат за Конзилијарно мислење за туѓа помош и нега. Доколку при креирање на нов упат, не е пополнет формуларот за мислење и Бартелов индекс, при кликување на копчето Запиши автоматски ни се отвара формата за пополнување на мислење и Бартелов индекс. **Задолжително** треба да биде пополнет овој формулар за да може да се креира упат за Конзилијарно мислење за туѓа нега и помош. Откако ќе го пополниме формуларот, кликуваме на запиши, ја затвораме формата за мислење и Бартелов индекс и во делот со коментар од упатот автоматски ни се пополнува со податоците од Бартеловиот индекс, измена која е

имплементиранаво согласност со насоките и барањата од Мој Термин. Потоа го закажуваме упатот и кликнуваме на **Печати** (слика: 2)

ФЗОМ - Образец СУ

<b>УПАТ БР.</b>		<b>Р</b>	<b>И</b>	<b>Б</b>	<b>ТЕРМИН:</b> (датум и час)	
<b>УПАТУВА:</b>				<b>ДО:</b>		
Здравствена установа				Здравствена установа		
Место, Општина				Место, Општина		
Специјалност				Специјалност		
				Лекар/апарат/амбуланта		
				Факсимил		
<b>ПОДАТОЦИ ЗА ПАЦИЕНТОТ</b>						
Име и Презиме					ЕЗБО/ЕМБГ	
Телефон					Е - пошта	
Новороденче						
Датум на раѓање					Регистарски број	
Странски осигуреник						
Град и држава на осигурување					ЕНИС / Бр. на осиг. / Бр. на пасош	
<b>УПАТ ЗА</b>						
<b>СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ/ СУБСПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ/ ИНТЕРСПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД</b>		<b>1</b>	Специјалист / супспецијалист			
		<b>2</b>	Дијагностичка лабораторија			
		<b>3</b>	Дијагностичка процедура			
Дијагноза по МКБ 10		I10.				
Молам, се бара		I10 HYPERTENSIO ART. ESSENT. Хранење (0,5,10) - 0 Капење (0,5) - 0 Лична хигиена (0,5) - 0 Облекување (0,5,10) - 0 Столица (0,5,10) - 0 Мокрење (0,5,10) - 0 Одење во тоалет (0,5,10) - 0 Преместување (0,5,10,15) - 0 Подвижност (0,5,10,15) - 0 Скали (0,5,10) - 0 Вкупно бодови (0-100) - 0				
Датум на издавање на упатот		15.04.2020		Име и презиме на лекар		
				Факсимил		
<b>М.П.</b>						

Слика 2: Упат за конзилијарно мислење